



СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

Скопје, Април 2020 година

СОДРЖИНА

РЕЗИМЕ	3
ВОВЕД	4
СТАТУС, РАКОВОДСТВО, НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	5
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНСКИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ	9
- <i>БРОЈ НА ИЗБРАНИ И РАЗРЕШЕНИ СУДИИ И СУДИИ ПОРОТНИЦИ</i>	9
- <i>ПОСТАПКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕСТРУЧНО И НЕСОВЕСНО ВРШЕЊЕ НА СУДСКАТА ФУНКЦИЈА И ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СУДИЈА</i>	12
- <i>ОЦЕНА ЗА РАБОТАТА НА СУДИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ И АЖУРНОСТА ВО НИВНАТА РАБОТА КАКО И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НЕЗАВИСНОСТА И САМОСТОЈНОСТА НА СУДСТВОТО</i>	15
- <i>ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ НА ГРАЃАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СУДИИТЕ И СУДОВИТЕ</i>	23
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ	24
БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ	28
- КАДРОВСКА СОСТОЈБА ВО СУДСКАТА ВЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА	
- МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА ВО СУДСТВОТО И ВО СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	
• <i>СУДСТВО</i>	
• <i>СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА</i>	
ЗАКЛУЧОЦИ	38
ПРЕПОРАКИ	40
ПРИЛОЗИ	41

РЕЗИМЕ

Судскиот совет на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Советот) за својата работа согласно со член 100 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, поднесува Годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија, кој јавно се објавува и доставува до сите судови. Во Годишниот извештајот се содржани податоци за бројот на избраните и разрешените претседатели на судови, судии и судии поротници, за бројот на поведени и завршени постапки за утврдување на одговорност, за кадровската состојба во судството, за материјално – финансиската состојба во судството, за состојбата на судовите согласно со годишните извештаи за нивната работа, податоци за постапување по претставки и предлози од граѓаните, и институциите за работата на судиите и судовите, оценки за работата на судиите во РСМ во однос на квалитетот и ажурноста на нивната работа, како и други прашања во врска со остварување на независноста и самостојноста на судството, степенот на реализација на Годишната програма за работа на Советот по ставки, како и други податоци.

Во текот на 2019 година, Советот избираше и разрешуваше судии, судии поротници и претседатели на судови, утврдуваше престанок на судиска функција, утврдуваше нестручно и несовесно вршење на судиската функција, изврши редовно оценување на судиите и претседателите на судовите, ги разгледуваше и оценуваше тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите, одлучуваше за времено упатување на судиите во друг суд, за одземање на имунитет, одлучуваше по барање за одобрување на притвор на судија, вршеше работни посети на судовите, како и други работи утврдени со закон.

Во 2020 година, Советот ќе се залага за доследна примена и постапување по одредбите од донесената законска регулатива, ќе ги следи состојбите во судството и ќе поднесува предлози за подобрување, ќе ја следи работата на судиите и претседателите на судовите, континуирано ќе ја следи примената на законите и ќе поднесува иницијативи за изменување и дополнување на законската регулатива, ќе ја унапредува соработката на институциите на судска власт со другите чинители во земјата и светот, ќе се залага за транспарентност и отчетност во работата на Советот, ќе се залага за подобрување на капацитетите на судството и ќе даде поддршка на судиите во ситуации кога е загрозен нивниот интегритетот при вршењето нивната функција.

ВИЗИЈА

Советот како самостоен и независен орган на судството е гарант на независноста, самостојноста, ефикасноста и транспарентноста на судството. Советот има ефикасна, функционална и професионална стручна служба која обезбедува реализација на сите свои надлежности.

Советот има воспоставени активни релации и соработка со сите релевантни домашни и меѓународни институции и се стреми кон обезбедување на финансиска независност на судската власт. Советот гарантира пристап на граѓаните до фер и навремена правда и значително придонесува за јакнење на довербата на граѓаните во судскиот систем.

МИСИЈА

Советот е самостоен и независен орган на судството кој обезбедува независно вршење на судиската функција и заштита на интегритетот на судиите преку спречување на надворешни влијанија во процесот на избор, оценување, унапредување и разрешување на судиите. Со тоа Советот придонесува кон навремено и квалитетно остварување и заштита на правата и слободите на граѓаните на РСМ.

ВОВЕД

Работите од своја надлежност, Советот ги разгледува и за нив одлучува на седница. Седниците на Советот се јавни. Јавноста може да биде исклучена согласно закон, само со одлука на Советот заради заштита на угледот и интегритетот на судијата или кандидатот за судија. За исклучување на јавноста од седниците, Советот одлучува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас. Во текот на 2019 година, Советот одржа 35 седници.

ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ

- Фокус кон професионално, навремено и квалитетно исполнување на надлежностите и работните задачи
- Обезбедување на владеење на правото
- Независност во носењето на одлуките
- Брза реакција во случаи на зачувување на интегритетот на судиите и независноста на судиската функција
- Транспарентност и отчетност во работењето

- Отвореност за соработка со други институци и организации
- Почитување на различностите
- Отвореност за унапредување на капацитите и организациско учење

СТАТУС, РАКОВОДСТВО, НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Советот е самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт преку остварување на своите функции, согласно Уставот и законите.

СОСТАВ НА СОВЕТОТ

Советот е составен од 15 члена, од кои:

- по функција членови на Советот се претседателот на Врховниот суд и министерот за правда кој немаат право на глас;
- осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови. Тројца од избраните членови се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, при што ќе се запази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници;
- тројца членови на Советот ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија; и
- двајца членови на Советот предлага претседателот на Република Северна Македонија, а изборот го врши Собранието на Република Северна Македонија, од кои еден е припадник на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Со работата на Советот раководи претседател. Претседателот на Советот има заменик, кој го заменува во негово отсуство. Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од редот на членовите на Советот со право на глас, кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија. Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат со најмалку 8 гласови од членовите со право на глас. Мандатот на претседателот на Советот и на заменик претседателот на Советот трае 2 години, без право на повторен избор. Претседателот на Советот го претставува Советот, претседава и раководи со седниците, учествува во работата и во одлучувањето на Советот, ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и другите акти на Советот и се грижи за нивно извршување, се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи определени со закон и Деловникот.

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ

Членовите на Советот со право на глас во вршењето на функцијата член на Советот се еднакви во правата и обврските. Член на Советот ги има следниве права, обврски и одговорности:

- учествува во работата и во одлучувањето на Советот;
- дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот;
- учествува во работата на работните тела на Советот во кој е избран;
- по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија и презема други дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот;
- одговорен е за повреда на Уставот и закон во врска со вршење на функцијата во Советот и
- врши и други работи определени со закон.

Избраните членови на Советот од редот на судиите имаат мандат од шест години со право на уште еден избор по истекот на најмалку шест години од престанокот на претходниот мандат во Советот. Членовите на Советот избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија имаат мандат од шест години со право на уште еден избор.

На член на Советот му престанува мандатот:

- со истекот на времето за кое е избран;
- по негово барање;
- ако е разрешен од судиската функција согласно со закон;
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службената должност и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца што го прави недостоен за вршење на функцијата член на Советот;
- ако на член на Советот му се утврди трајна неспособност за вршење на функцијата и
- ако е избран на друга јавна функција или професија.

Работите од своја надлежност, Советот ги разгледува и за нив одлучува на седница. На седниците Советот донесува одлуки кои се од важност за непречено функционирање и остварување на својата надлежност и тоа за:

- избор и разрешување на судии;
- избор и разрешување на претседатели на судовите;
- утврдување престанок на судиската функција;
- избор и разрешување на судии поротници;
- следење и оценување на работата на судиите;
- одлучување за дисциплинска одговорност на судиите;
- одлучување за одговорност на судија и претседател на суд;
- одлучување за одземање на имунитет на судија;
- одлучување по барање за одобрување на притвор на судија;

- предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија од редот на судиите;
- разгледување на годишниот извештај на Врховниот суд на Република Северна Македонија за утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за обезбедување на единство во примената на законите;
- одлучување за времено оддалечување на судија од вршење на судиска функција и член на Советот од вршење на функцијата член на Совет;
- утврдување на бројот на потребните судиски места по судови;
- разгледување и оценување на тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите и истите јавно ги објавува на својата веб страница;
- постапување по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судови и судовите;
- грижа за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството и други надлежности утврдени со закон;
- поднесување годишен извештај за работата;
- донесување деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од своја надлежност;
- утврдување ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата месечно и
- вршење на други работи утврдени со закон.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Советот има стручна служба. Со стручната служба раководи генерален секретар. Во зависност од видот, обемот, степенот на сложеноста на работата, како и нивната меѓусебна поврзаност и сродност, одговорност и другите услови за успешно функционирање на стручната служба на Советот се образуваат следниве организациски облици:

(1) Сектор за информатички, административно-технички работи и водење на статистика и аналитика на судовите, со две одделенија:

- Одделение за информатички и административно-технички работи
- Одделение за статистика и аналитика на судовите

(2) Сектор за судски буџет, со четири одделенија:

- Одделение за финансиски прашања на судскиот буџетски совет
- Одделение за правни и општи работи на судскиот буџетски совет
- Одделение за инвестиции на судскиот буџетски совет
- Одделение за информациско-комуникациски технологии на судскиот буџетски совет

Во Советот постојат и две посебни одделенија:

- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за човечки ресурси

Согласно Правилникот за внатрешна организација на Судскиот совет пополнети се 30 работни места, од предвидените 50 работни места. Не се пополнети клучни места како технички секретар на претседателот и нема ниту еден вработен во Одделението за статистика и аналитика. Во текот на 2019 годна, на определено време беа вработени 4 лица и тоа, помлад соработник, технички секретар на претседателот, возач и хигиеничар. Внатрешната организација (Органограм) е прикажана во прилог 1, кадровската состојба, структурата на вработените според категории на административни службеници, степен на образование, пол и возраст и етничка структура прикажани се во прилог 2.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНСКИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

БРОЈ НА ИЗБРАНИ И РАЗРЕШЕНИ СУДИИ И СУДИИ ПОРОТНИЦИ


Советот, во текот на 2019 година изврши избор и разрешување на судии и судии поротници.


Во извештајната година, Советот изврши избор и на вкупно 3 судии во повисоките судови и тоа: во Врховниот суд на РСМ – 1 судија, и во Управниот суд – 2 судии.

	Суд	Број на избрани судии
1	Врховен суд на РСМ	1
3	Управен суд	2
	Вкупно	3

Полова и национална структура на избрани судии во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

		Вкупно	%
Националност			
1	Македонци	2	67
2	Албанци	1	33
3	Други	0	0
Пол			
1	машки	1	33
2	женски	2	67
Вкупно избрани:		3	







Од страна на Советот во текот на 2019 година е извршен избор на претседатели во 14 судови, и тоа: Виш управен суд, Основен суд Берово, Основен суд Крушево, Основен граѓански суд Скопје, Основен суд Битола, Основен суд Велес, Основен суд Делчево, Основен суд Кичево, Основен суд Крива Паланка, Основен суд Неготино, Основен суд Прилеп, Основен суд Штип, Основен суд Кавадарци и Основен суд Струга.

Полова и национална структура на избрани претседатели во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

		Вкупно	%
Националност			
1	Македонци	9	65
2	Албанци	2	14
3.	Власи	1	7
4.	Турци	1	7
3	Други	1	7
Пол			
1	машки	7	50
2	женски	7	50
Вкупно избрани:		14	



Во текот на 2019 година, Советот за дел од испразнетите судиски места во основните судови според постоечката систематизација не изврши избор на судии во судовите, бидејќи сите кандидати кои ја завршија почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители се избрани за судии или јавни обвинители, туку ја искористи во со закон предвидената можност да донесе одлука за времено упатување на судиите од еден во друг суд. Така, Советот донесе одлука за времено упатување на 5 судии и тоа најдолго за време од една година:

- Еден судија од ОС Куманово во Основен кривичен суд Скопје;
- Еден судија од ОС Штип во ОС Винаца;
- Еден судија од ОС Прилеп во ОС Крушево;
- Еден судија од ОС Кочани во ОС Делчево;
- Еден судија од ОС Струмица во ОС Берово;

Советот одлуките за временото упатување на судиите ги донесе согласно член 39 од Законот за судовите, во случаи кога констатира состојба на значително зголемен обем на работата во овие судови, намалена ажурност и во случај кога е доведено во прашање тековното работење на судовите.

Законска надлежност на Советот е да врши избор и разрешување на судиите поротници по доставена предлог листа од претседателот на надлежниот основен и апелационен суд.

Во текот на 2019 година, Советот избра вкупно 25 судии поротници. При изборот на судиите поротници Советот водеше сметка да се обезбеди соодветна правична застапеност на граѓаните што припаѓаат на сите заедници. Истовремено, Советот донесе одлуки со кои е утврден престанок на функцијата судија поротник на 33 судии поротници.

ПОСТАПКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА СУДИЈА И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД

Во надлежност на Советот е и да утврдува престанок на судиската функција, да разреши судија од вршење на судиската функција поради потешка дисциплинска повреда или поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Постапките за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд, пред Советот се водат согласно со одредбите на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија.

Поведените постапки за утврдување одговорност на судијата или претседател на суд се од итен и доверлив карактер и се водат без присуство на јавноста, и со почитување на угледот и достоинството на судијата или претседателот на судот. На барање на судијата или претседателот на судот, Советот ќе одлучи постапката да биде јавна, како и на седницата да присуствува и претставник од Здружението на судии.

Во текот на 2019 година поднесени се барања за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд против 107 (сто и седум) судии.

Советот запре 22 (дваесет и две) постапки и тоа:

- 10 (десет) постапки поведени во 2017 година,
- 8 (осум) постапки поведени во 2018 година и
- 4 (четири) постапки поведени во 2019 година.

Советот, согласно член 56 став 2 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/2018) отфрли 9 (девет) барања за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд поднесени во 2019 година.

Комисијата на известители, согласно член 63 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019) отфрли 58 (педест и осум) барања за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд.

Советот донесе решенија за разрешување на 4 (четири) судии поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и тоа:

- 3 (тројца) судии во постапки поведени во 2017 години и
- 1 (еден) судија во постапка поведена во 2019 година.

Против решенијата за разрешување поднесени се жалби и предметите се доставени на одлучување до Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд на Република Северна Македонија 1(едно) решение укина и повторената постапка пред Советот е во тек.

Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд на Република Северна Македонија 2 (две) решенија потврди во март 2020 година..

Во текот на 2019 година, Советот постапуваше по 5 (пет) барања за повторување на постапката по повод донесените пресуди на Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

По 2 (две) барање за повторување на постапката, Советот донесе решение со кое утврди нестручно и несовесно вршење на судиската функција. По повод поднесените жалби, жалбениот совет при Врховниот суд на Република Северна Македонија ги потврди решенијата на Советот.


По 1 (едно) барање за повторување на постапката, по кое Советот донесе решение со кое утврди нестручно и несовесно вршење на судиската функција, жалбениот совет при Врховниот суд на Република Северна Македонија го укина. При повторното постапување Советот донесе решение со кое утврди нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

По 2 (две) барања за повторување на постапката, е спроведена постапка согласно Законот за Судски совет на Република Северна Македонија и изготвен е Извештај со предлог одлука.

Во текот на 2019 година утврден е престанок на судиската функција по сите основи предвидени со закон и тоа:

- кај 12 судии е констатиран престанок на судиската функција поради исполнување на услови за старосна пензија.
- кај 1 судија е утврден престанок на судиската функција поради смрт.
- кај 1 судија е утврден престанок на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција која постапка правосилно заврши во февруари 2019 година.

Причини за престанок на судиска функција



- старосна пензија
- поради смрт
- нестручно и несовесно вршење на судиска функција
- по сопствено барање
- осуден со правосилна судска одлука

ОЦЕНА ЗА РАБОТАТА НА СУДИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ И АЖУРНОСТА ВО НИВНАТА РАБОТА КАКО И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НЕЗАВИСНОСТА И САМОСТОЈНОСТА НА СУДСТВОТО

Советот, согласно член 36 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија е надлежен да ја следи и оценува работата на судиите и претседателите на судовите, како и да ги разгледува и оценува тромесечните и годишните извештаи за работата на судовите.

Во рамките на следењето и оценувањето на работата на судиите и судовите Советот ги разгледа и ги оцени извештаите за работата на судовите во Република Северна Македонија и тоа за работата на Врховниот суд на РСМ, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите судови и основните судови во Република Северна Македонија за 2019 година.

Според податоците генерирани преку АКМИС програмата, изготвен е табеларниот приказ на нерешените предмети од претходниот период, примените предмети, вкупно предмети во работа, решени предмети, нерешени предмети на крајот на периодот и разлика од нерешени предмети на почетокот и на крајот на 2019 година (прикажани во прилог 3).

Од податоците во табеларен приказ и доставените извештаи од страна на судовите, Советот го утврди следното:

Врховниот суд на Република Северна Македонија во 2019 година, го совладал приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 169 предмети, па се оценува како ажурен суд.

Вишиот управен суд во 2019 година, не успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е зголемен за 823 предмети, така што се оценува како неажурен суд.

Управниот суд во 2019 година, го совладал приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 1114 предмети, па се оценува како ажурен суд.

Апелационо подрачје Битола

Апелационен суд Битола во 2019 година го совладал приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 51 предмети, па се оценува како ажурен суд.

Основен суд Битола во 2019 година не го совладал приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 554 предмети, па се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Крушево во 2019 година успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е намален за 13 предмети, така што се оценува како ажурен суд.

Основен суд Охрид во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е зголемен за 122 предмети, така што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Прилеп во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е зголемен за 430 предмети, така што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Ресен во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 26 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Струга во 2019 година успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е намален за 103 предмети, така што се оценува како ажурен суд.

Според изнесените податоци за работата на судовите на подрачјето на Апелациониот суд Битола се констатира дека основните судови на ова подрачје во 2019 година, годината ја започнале со нерешени 12765 предмети, со новопримени 73976 предмети, во работа имале фонд на предмети од 86741 предмети. Од овој вкупен фонд на предмети што биле во работа во судовите на ова подрачје во 2019 година, судовите, односно судиите успеале да решат вкупно 73012 предмети.

Од констатираните состојби произлегува дека судовите на подрачјето на Апелациониот суд во Битола не успеале да го совладаат приливот и со тоа заостатокот е зголемен за 964 предмети во однос на нерешените предмети од претходната година.

Апелационо подрачје Гостивар

Апелациониот суд Гостивар во 2019 година успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е намален за 176 предмети, така што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Гостивар во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 408 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Дебар во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 39 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Кичево во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 410 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Тетово во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 1019 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Од наведеното произлегува дека основните судови на подрачјето на Апелациониот суд Гостивар во 2019 година го совладале приливот и го знамалеле заостатокот на нерешени предмети за 162 предмети, со што подрачјето во целост се оценува како ажурно.

Во Основните судови на подрачјето на Апелациониот суд Гостивар во 2019 година, нерешени предмети на почетокот на годината имало 10414 предмети. Во текот на годината примиле 96780 нови предмети. Вкупно во работа во текот на годината имале 107194 предмети, од кои судиите решиле 96942 предмети на крајот на годината, со што во извештајната година останале вкупно 10252 нерешени предмети.

Апелационо подрачје Скопје

Апелационен суд Скопје во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е зголемен за 268 предмети, така што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Велес во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 207 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Гевгелија во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 21 предмет, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Кавадарци во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 151 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Кратово во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 1 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Крива Паланка во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 66 предмети, со што се оценува ажурен суд.

Основниот суд Куманово во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 641 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Неготино во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 79 предмети, со што се оценува како еажурен суд.

Основниот граѓански суд Скопје во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 43 предмети, со што се оценува ажурен суд.

Основниот кривичен суд Скопје во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 3946 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Според изнесените податоци за работата на судовите на подрачјето на Апелациониот суд Скопје се констатира дека основните судови на ова подрачје во 2019 година, годината ја започнале со нерешени 40762 предмети, со новопримени 224071 предмети, во работа имале фонд на предмети од 264833 предмети. Од овој вкупен фонд на предмети што биле во работа во судовите на ова подрачје во 2019 година, судовите, односно судиите успеале да решат вкупно 220878 предмети.

Од констатираните состојби произлегува дека судовите на подрачјето на Апелациониот суд во Скопје не успеале да го решат приливот и со тоа е зголемен заостатокот за 3193 предмети, со што подрачјето се оценува во целост како неажурно.

Апелационо подрачје Штип

Апелационен суд Штип во 2019 година успеал да го совлада приливот на новите предмети со тоа заостатокот на предмети е намален за 74 предмети, така што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Берово во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 54 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Веница во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети со тоа заостатокот на предмети е намален за 46 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Делчево во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 56 предмет, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Кочани во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 309 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Радовиш во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 222 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Свети Николе во 2019 година успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го намалил заостатокот за 12 предмети, со што се оценува како ажурен суд.

Основниот суд Струмица во 2019 година не успеал да го совлада приливот на новопримените предмети и го зголемил заостатокот за 531 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Основниот суд Штип во 2019 година не успеал да го совлада приливот и го зголемил заостатокот за 868 предмети, со што се оценува како неажурен суд.

Според изнесените податоци на подрачјето на Апелациониот суд Штип, произлегува дека судовите на подрачјето на Апелациониот суд во Штип не успеале да го решат приливот и со тоа се зголемил заостатокот за 1982 предмети, со што подрачјето се оценува како неажурно.

Судовите на ова подрачје во 2019 година, годината ја започнале со нерешени 9410 предмети, со новопримени 75023 предмети, а во работа имале фонд од 84433 предмети. Од овој вкупен фонд на предмети што биле во работа во судовите на ова подрачје во 2019 година, судовите успеале да решат вкупно 73041 предмети.

Според тоа произлегува дека на 31.12.2019 година на подрачјето на Апелациониот суд во Штип во судовите останале вкупно нерешени 11392 предмети.

Од претходно изнесената состојба за работата на судовите за 2019 година, се констатира следното :

Во Република Северна Македонија, во сите судови, на 01.01.2019 година нерешени предмети од претходната година се 91608 предмети, примени се 523700 нови предмети, вкупно предмети во работа имало 615308, вкупно се решени 518216 предмети, така што на 31.12.2019 година останале нерешени 97092 предмети. Ова значи дека на ниво на Република Северна Македонија судовите во целина работеле неажурно, со оглед дека не успеале да го совладаат приливот и го зголемиле заостатокот за 5484 предмети.

Според претходно дадените податоци, по апелационите подрачја, во 2019 година, најмногу новопримени предмети, предмети во работа и решени предмети, имало на подрачјето на Апелациониот суд Скопје, а најмалку, по сите категории, во подрачјето на Апелациониот суд Штип.

Состојба со стари предмети

Во прилог на зголемување на ефикасноста во судството во текот на 2019 година, од страна на Советот во соработка со претседателите на судовите беа преземани конкретни мерки за намалување на заостатокот со старите предмети во судството, постари од три, седум и десет години. За да се намали бројот на постари предмети од 7 и 10 години со одлука на Советот преку претседателите на судовите се задолжени судиите кои постапуваат по ваков вид на предмети да изготват план и проекција за решавање на секој предмет. Планот и проекцијата беа составен дел од извештаите на работните тела кои месечно се доставуваат до Советот. Како резултат на вака преземените мерки беа решени голем број на стари предмети во сите судови, прикажани во следната табела

	Јануари 2019 година	Декември 2019 година	Намален заостаток	Стапка на решени предмети
Постари од 3 години	6318	2539	3779	59,81%
Постари од 7 години	365	197	168	46,03%
Постари од 10 години	155	116	39	25,16%

Табела: состојба со стари предмети во судството

Состојбата на старите нерешени предмети постари од **10** години се следи за секој предмет поодделно и може да се види состојбата подетално. Па така крајот на 2018 година завршил со **118** предмети, во периодот Јануари-Декември 2019 статус на предмети постари од десет години добиле **108** предмети, вкупно во работа биле **226** предмети, решени во овој период се **110** предмети и на крајот на Декември 2019

останале нерешени **116** предмети. Процентот на решени предмети во однос на вкупниот број на предмети во работа е **48,67 %**.

Број на пополнети судиски места

Според евиденцијата на пополнетите судиски места во судовите во Република Северна Македонија се констатира следната состојба:

Година	Датум	Судии	Датум	Судии	Просечен број на судии
2018	01.01.2018	540	31.12.2018	518	529
2019	01.01.2019	518	31.12.2019	506	512
Разлика		-22		-12	-17

Доколку се споредуваат 2018 и 2019 година, може да се забележи дека на почетокот од 2019 година има 22 помалку судии во однос на почетокот на 2019 година. На крајот од 2019 година има 12 помалку судии во однос на крајот на 2018 година. Просечно во 2018 година може да се земе бројката од 529 судии, а во 2019 години 512 судии, или 17 судии помалку во 2019 година.

Полова и национална структура на судии во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година			
		Вкупно	%
Националност			
1	Македонци	383	75,69
2	Албанци	88	17,39
3	Турци	6	1,18
4	Власи	11	2,17
5	Срби	5	0,98
6	Роми	1	0,19
7	Бошнаци	7	1,38
8	Други	5	0,98
Пол			
1	Мажи	205	40,5
2	жени	301	59,,5
Вкупно		506	

Следење и оценување на работата на судиите

Во делот на следењето на работата на судовите и судиите како една од основните и најзначајните активности на Советот во рамките на надлежноста утврдена со закон е да ја следи и оценува работата на судиите и претседателите на судовите. Во текот на 2019 година, следењето и оценувањето на работата на судиите се вршеше на начин и постапка утврдени со Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2010), без притоа да се наруши независноста и самостојноста на судијата при вршење на судиската функција.

Целта на следењето и оценувањето на работата на судијата е јакнење на личната мотивација на судиите, обезбедување натамошен професионален развој на судиите врз основа на нивните лични и професионални способности без какво било влијание. Оценувањето на работата на судиите се врши врз основа на вкупните резултати на работата на судијата, непосредно следење, дополнителни и посебни критериуми во врска со вршењето на функцијата утврдени со Законот. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2010), се пропиша постапката и се дефинираат објективни и мерливи критериуми за следењето и оценувањето на работата на судиите, со цел да се отстрани можноста за евентуална субјективност и пристрасност при оценувањето. Имено, со овој закон прецизно се регулира постапката, целите и методите на следење и оценување на работата на судиите, квантитативните и квалитативните критериуми за судиското работење како и елементите за пресметување на оценката.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 83/18), редовно оценување на судија или претседател на суд се врши еднаш на две години, заклучно со крајот на јуни во тековната година, за работата на судот, судиите и претседателот на судот во претходните две години. Вонредно оценување на работењето на судија и претседател на суд се врши во случај кога судија конкурира за избор на судија во повисок суд, односно претседател на суд. Советот, во текот на 2019 година изврши редовно оценување на судиите и претседателите на судовите за 2017 и 2018 година.

Како резултат на спроведеното редовно оценување, од страна на Судскиот совет на РСМ се донесени одлуки за оценка на работата за 2017 и 2018 година на вкупно 500 судии. Од вкупниот број на оценети судии, 452 судии се оцените со оценка „многу добар“ или 90,40%, 42 судии се оцените со оценка „добар“ или 8,40 %, 5 судии се оцените со оценка „задоволителен“ или 1 % и 1 судија се оценет со оценка „незадоволителен“ или 0,20 %, Прилог 4: Табела

Поднесени се вкупно 32 барања за повторно оценување на работата на судиите. По предлог на Комисијата за спроведување на повторно оценување (во која не може да учествуваат членовите кои го спровеле редовното оценување), Советот на седница

донесе одлуки и тоа: 1 барање е отфрлено како ненавремено, 9 (девет) барања ги усвои и 22 (дваесет и две) барања ги одби како неосновани.


Оценети се вкупно 30 претседатели на суд, 4 претседатели се оценети со оценка „многу добар“ или 13,33%, 16 претседатели се оцените со оценка „добар“ или 53,33 % и 10 претседатели се оцените со оценка „задоволителен“ или 33,33 %. Прилог 5: Табела

Поднесени се вкупно 7 барања за повторно оценување на работата на претседателите. По предлог на Комисијата за спроведување на повторно оценување (во која не може да учествуваат членовите кои го спровеле редовното оценување), Советот на седница донесе одлуки и тоа: 3 (три) барања ги усвои и 4 (четири) барања ги одби како неоснован.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ НА ГРАЃАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СУДИИТЕ И СУДОВИТЕ

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.197 од 29.12.2017 година) повторно Судскиот совет е надлежен да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судовите, претседателите на судовите и судиите.

Во текот на 2019 година, Советот постапуваше по вкупно 554 претставки, Од вкупно 554 претставки на седница се разгледани 502 претставки, од кои 500 се неосновани и 2 се основани.



Споредбено, во 2019 година е намален бројот на претставки, бидејќи Советот во текот на 2018 година постапуваше по вкупно 754 претставки, ова се должи на фактот што во текот на 2019 година согласно новиот Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија, поднесени се поголем број на барања за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд, односно согласно овој закон подносител на барање може да биде секое полнолетно физичко лице, правно лице, државен орган и други органи и институции.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

1. Независност на судството

Република Северна Македонија има усвоено правна рамка која генерално ги содржи меѓународните стандарди за независно и непристрасно судство и правилно функционирање на правосудниот систем. И покрај ваквата нормативна основа, се јави потребата да се извршат дополнителни законски интервенции со чија примена ќе се обезбеди поголема независност, ефикасност и непристрасност во работата на Советот и судството. Реализирана е оваа цел со тоа што донесен е новиот Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.102/2019 како и Законот за измени и дополнувања на Законот за судовите објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019.

2. Финансиска независност на судската власт

Од страна на Советот продолжија и активностите за обезбедување на средства на годишно ниво од 0,8 % од Буџетот за судска власт преку оставарени средби на претседателот на Советот со министерот за правда и министерот за финансии.

3. Континуирано следење на работата на судовите за зајакнување на човечките ресурси

Членовите на Советот продолжија со интензивната соработката со претседателите на судовите и судиите, заради согледување на состојбите во соодветниот суд и тековните проблеми и потоа во рамките на надлежностите беа преземани соодветни активности заедно со претседателите на судовите за нивно надминување.

Во текот на 2019 година, Советот изврши работна посета во Виш управен суд, Основен суд Струмица, Основен суд Гостивар, Основен кривичен суд Скопје, Основен суд Охрид, Основен суд Тетово и Основен суд Кавадарци.

Советот заради обезбедување на функционалност на Центарот за статистика и аналитика изработи план за вработува за 2019 година во кој беше предвидено пополнување на работни места во Одделението за статистика и аналитика. Но тој план од страна на Министерството за финансии не беше одобрен.

Советот целосно го адаптираше и реновираше просторот на приземје доделен на трајно користење со Одлука на Владата на РСМ во кој дел е предвидено да биде сместен Центарот за статистика и аналитика.

4. Проекција за слободни судиски места

Советот во текот на 2019 година, формираше Комисија за утврдување на слободни судиски места во Врховниот суд на РСМ и прибави мислење од судот. По извршената анализа Советот донесе одлука со која бројот на судии во Врховниот суд на РСМ го утврди на 28 судии.

Советот до 31 март 2019 година, со Одлука го утврди бројот на слободни судиски места во основните судови во Република Северна Македонија, на 55 (педесет и пет), за VII– та седмата генерација на кандидати за судии во Академијата за судии и јавни обвинители, земајќи ги предвид вкупниот број на слободни судиски места за судии во основните судови, како и проекција за потребите од местата кои ќе се пополнат по завршување на почетната обука.

5. Анализа на тромесечните и годишните извештаи за работа на Судовите

Советот на седница расправа и ги оценува тромесечните и годишните извештаи за работа на судовите во Република Северна Македонија, кои од страна на судовите навремено во текот на годината се доставувани до Советот и се објавувани на ВЕБ старната на Советот.

Заради континуирано следење на состојбата со предметите во судовите формирани се комисии од членовите на Советот, истовремено секој член на Советот е определен како координатор за следење на работата на соодветен суд.

6. Зајакнување на капацитетите на Советот

Една од основните определби на Советот во остварувањето на работите од својата надлежност е остварување на начелото на транспарентност и отвореност во работењето и зголемена партиципативност на јавноста. Во делот на градењето и афирмацијата на транспарентност во работата, Советот продолжува со своите активности, при што целокупната работа на Советот е јавна, вклучително и седниците на Советот, освен оние на кои согласно со законот јавноста е исклучена. На овој начин се овозможува јавните седници на Советот непречено да ги следат граѓаните, претставници на медиумите и други релевантни институции.

Советот обезбедува редовно и транспарентно објавување информации преку интернет страницата <http://www.ssrn.mk> за одлуките донесени од страна на Советот, за извршените избори и разрешувања на судиите, објавување на правосилните одлуки за утврдена одговорност на судиите во вршење на судиската функција, одлуки и заклучоци кои се однесуваат на следење и оценување на работата на судиите и судовите, како и за останати активности на Советот.

Советот, во рамките на законски утврдените надлежности, настојува отворено и транспарентно да обезбеди проток на информации со цел јавноста и граѓаните на Република Северна Македонија да бидат навремено и точно запознаени и информирани за сите активности што ги презема. Притоа, Советот во изминатиот период беше постојано достапен за комуникација и информирање на сите засегнати страни преку давање интервјуа од страна на претседателот на Советот, давање на изјави за електронските и печатените медиуми, брифинзи, организација на работни состаноци, работилници, стручни и јавни расправи, работни средби.

7. Меѓународна соработка

Во доменот на меѓународната соработка, Советот во текот на 2019 година ги реализираше следните активности:

- Учество на членови на Советот на 4-та Регионална Конференција на иновативни идеи и практики за подобрување на судските перформанси во Дубровник, Р. Хрватска, која се реализираше во периодот од 26 до 29 март 2019 година.
- Учество на членови на Советот на Регионална тркалезна маса „Проценка на обуките од областа на човековите права за правни експерти, предизвици, примери и добра практика“ во Будва, Р. Црна Гора, која се реализираше во периодот од 11 до 12 април 2019 година.
- Учество на член на Советот во рамките на „Open World Program for Judges“, кое се реализираше во САД во периодот од 20 до 30 јуни 2019 година.
- Студиска посета на финското судство во Хелсинки, Финска, која се реализираше во периодот од 13 до 18 октомври 2019 година.
- Учество на членови на Советот на Регионална Конференција за судска администрација и менаџирање со предмети во Тирана, Р. Албанија, која се реализираше во периодот од 10 до 11 ноември 2019 година.
- Учество на членови на Советот на Конференција во Р. Косово на која присуствуваат сите судии во Р. Косово, која се одржа на 7 декември 2019 година.

Во рамките на проектот „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасност на судството во Македонија“ финансирана од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје е изработена матрица од страна на Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Министерството за правда и Судскиот совет на Република Северна Македонија за мониторинг на перформансите на правосудството. Како области на евалуација се опфатени областите: ефикасност, транспарентност и отчетност, квалитет на судската пракса, независност и непристрасност и професионален развој и соодветна

застапеност. Првото национално мерење на перформансите и реформите во правосудството се спроведе во периодот од 24 октомври до 24 ноември 2018 година, на четири целните групи. Првата категорија - судии, и судска администрација; втора категорија - адвокати, јавни обвинители, државни правобранители, нотари, извршители и медијатори; трета категорија - правни и физички лица (странки во судските спорови); четврта категорија - медиуми. Првиот Национален извештај од матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во правосудството е презентираан во февруари 2019 година.

За Советот од големо значење е и соработката која ја остварува со Европската мрежа на судски совети преку размена на информации, кои се од големо значење а со цел да се согледаат и прифатат најдобрите практики за прашања кои се во надлежност на Советот.

БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

КАДРОВСКА СОСТОЈБА ВО СУДСКАТА ВЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА

Бројот на вработени во судската власт на 31.12.2019 година изнесува 2.834 лица, а на ден 31.12.2018 година биле вработени вкупно 2.820 лица. Во наредната табела е дадено движењето на бројот на вработени во судската власт од 2017 до 2019 година и тоа по поделни категории при што е евидентно намалување на бројот на активни судии секоја година.

		2017	2018	2019
1	Членови на Судски совет на РСМ (ССРСМ)	13	13	11
2	Членови на Совет за утврдување факти (СФ)	8		
3	Судии	530	511	499
4	Директор на Академија	1	1	1
5	Административни службеници	43	43	44
6	Работници во ССРСМ, СФ и АСЈО	12	9	9
7	Судски службеници	1.935	1.912	1938
8	Судска полиција	200	194	190
9	Работници во судовите	143	137	142
	Вкупно	2.885	2.820	2,834

Табела: Број на вработени во судска власт вкупно

Старосната, половата и националната структура на вработените во судската администрација (судски службеници, судска полиција и работници во судовите) е разнолика.

Пол	Број на вработени	Процентуална застапеност
Мажи	880	38,77
Жени	1.390	61,23
Вкупно	2.270	100

Табела: Полова структура

Возраст	Број на вработени	Процентуална застапеност
0-24 години	11	0,48
25-49 години	1.426	62,82
Постари од 50 години	833	36,70
Вкупно	2.270	100

Табела: Старосна структура

	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	други	ВКУПНО
Судска администрација	1.807	337	32	26	18	26	12	12	2.270
Процент застапеност	79,60	14,84	1,41	1,15	0,79	1,15	0,53	0,53	100

Табела: Национална структура

Вработувањето на судска администрација во судовите е регулирано со Законот за судска служба, Законот за административни вработени, Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за буџет. Единките корисници на судската власт изготвуваат План за вработување, врз основа на што СБС изготвува Единствен план за вработување во судската власт, кој се доставува до Министерството за финансии и Министерство за информатичко општество и администрација. Поради неусогласености на Законот за судска служба и Законот за вработени во јавниот сектор, постапката за изготвување на Планот за вработување за 2019 година беше пропратена со бројни проблеми.

Со Единствениот годишен план за вработувања во судовите за 2019 година беа предвидени 90 вработувања на неопределено време, од кои во 2019 година се реализираа 5 вработувања преку објава на оглас, а за останатите постапката започна или продолжи во 2020 година.

Во 2019 година во Судската власт се реализираа 106 вработувања на определено време од еден месец до една година до 31.12.2019 година, како и 3 вработувања по основ на превземање на вработен од друг државен орган.

	единка корисник	број на извршители
1	АС Гостивар	2
2	АС Штип	2
3	ОС Струга	1

Табела: Број на вработувања на неопределено време во 2019 год

	единка корисник	број на извршители
1	ОС Скопје 1	25
2	ОС Скопје 2	25
3	ОС Битола	23
4	ОС Тетово	11
5	ОС Велес	4
6	Управен суд	11
7	Судски совет на РСМ	4
8	ОС Дебар	1
9	ОС Делчево	1
	Вкупно	106

Табела: Број на вработувања на определено време во 2019 год.

	единка корисник	број на извршители
1	Судски совет на РСМ	1
2	Управен суд	2
	Вкупно	3

Табела: Број на вработувања во 2019 год.со превземање

И покрај тоа што во текот на 2019 година во судовите се реализираа претходно наведените вработувања, состојбата на недостиг на соодветен потребен кадар во судството беше присутна и во текот на оваа година. Ова се однесува на:

- раководен кадар кој ќе му помага на претседателот на судот односно судскиот администратор во раководењето со судската служба и вршењето на работите од судската управа (судски администратори во неколку суда, раководители на служба, раководители на судски оддел, раководители на судско одделение, раководители на одделение и сл.).

- потребен стручен и административно технички кадар кој е директно во функција на судиите и остварувањето на нивната функција (судски соработници, дактилографи, раководители на оддели, преведувачи, доставувачи, вработени во писарница и сл.);

- стручни кадри од областа на информатичката технологија, управувањето со човечките ресурси, внатрешна ревизија, јавна внатрешна финансиска контрола,

стратешко планирање и сл. односно кадри кои не се директно во корелација со судиската функција, но кои современите текови на функционирање на институциите го налагаат како потреба;

-помошно технички кадар (хигиеничарки, возачи и сл).

МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА ВО СУДСТВОТО И ВО СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СУДСТВО

Согласно Законот за судскиот буџет, судскиот буџет претставува годишна процена на приходите и трошоците на единките корисници на судската власт што ги утврдува Собранието на РСМ и е наменет за нивно финансирање. Судскиот буџет се состои од две програми:

Програма 20- судска администрација која ги опфаќа средствата за финансирање на активностите и функциите на Судскиот совет на РСМ, Врховниот суд на РСМ, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелациските судови и основните судови со основна и проширена надлежност.

Програма 30- Академија за судии и јавни обвинители која ги опфаќа средствата за финансирање на активностите на Академијата.

Во 2019 година вкупно одобраниот буџет за раздел 29010- судската власт за двете програми изнесуваше 2.038.141.000 денари. Од овие средства 1.974.841.000 денари беа одобрени како расходи од Основен Буџет на РСМ на буџетската сметка, 57.500.000 денари беа како расходи од Основен Буџет на РСМ на сметката на сопствени приходи и 5.800.000 денари се однесуваа на расходи од донации. Средствата од сметката на сопствените приходи се остварени од наплата на судските паушали, закупнини од издавање на деловен простор што согласно Законот за судски буџет се приходи на судовите и др.

Во текот на годината беше извршен ребаланс на Буџетот на РСМ, а беа извршени и бројни пренамени на средства со цел максимално искористување на буџетот согласно потребите на единките корисници на судската власт.

Категорија	Конечен буџет 2019 програма 20	%	Конечен буџет 2019 програма 30	%	Конечен буџет 2019 ВКУПНО судска власт	%
40	1.526.242.000	72,56	47.583.000	62,98	1.573.825.000	72,23
42	253.559.871	12,05	24.500.000	32,43	278.059.871	12,76
46	168.240.129	8,00	870.000	1,15	169.110.129	7,76
48	155.416.000	7,39	2.600.000	3,44	158.016.000	7,25
Вкупно	2.103.458.000	100,00	75.553.000	100,00	2.179.011.000	100,00

Табела: Структура на конечен буџет судска власт за 2019 година по категории и програми

Притоа забележливо е доминантното учество од 72,23% на категоријата 40-плати и надоместоци од плати, а пониското учество на останатите три категории. Категоријата 42 стоки и услуги која во вкупниот буџет учествува со 12,76% е недоволна за подмирување на сите потреби кои произлегуваат од редовната работа на судовите.




График: Структура според категории на Буџет судска власт за 2019 година

Споредено со структурата на буџетот на земјите од Европската унија мора да се констатира дека учеството на капиталните расходи каде се вклучени и вложувањата во компјутерска и софтверска модернизација во нашиот буџет не е на потербното ниво и неопходно е значително зголемување на оваа ставка.

СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Судскиот совет на Република Северна Македонија, како самостоен орган своето финансиско работење го темели единствено од средствата на Буџетот на судската власт за 2019 година кои средства, како единка корисник, ги добива со распределба од Судскиот буџетски совет.

Судскиот совет, трошењето на одобрените средства, ги реализира преку својата буџетска сметка 290100053160310, програма 20-судска администрација и тоа преку Министерството за финансии-трезорската канцеларија - Скопје.

Во составот на Судскиот совет како издвоен дел функционира Судскиот буџетски совет задолжен за вршење на работите во врска со судскиот буџет. Стручните и административните работи на Судскиот буџетски совет ги врши Стручна служба која е формирана како внатрешна организациона единица во рамките на овој орган.

Сите обврски, трошоци, плати и други расходи за функционирање на Судски буџетски совет, се на товар на буџетската сметка на судскиот совет.

Во календарската 2019 година за функционирањето на овој орган се потрошени финансиски средства во износ од **52.122.633,00** денари, кои во споредба со трошоците во 2018 година во износ од **41.019.062,00** денари претставува зголемен Буџет во номинален износ од околу **11 (единиасет) милиони** денари. Ова зголемување се однесува во делот на категорија на субвенции и трансфери за разни трансфери и исплата по извршни и исправи како и во делот на категорија за капитални расходи кои во 2018 година беа минимални, а оваа извештајна 2019 година е извршена реновирање на деловниот простор и за потребите на Судскиот совет за извршување на работните задачи се набавени 2 нови патнички моторни возила.

Значи од ова произлегува дека за остварување на работите од својот делокруг, утврдени со Уставот на Република Северна Македонија и Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, во изминатата фискална година имаше реализација на финансиски средства во износ од **52.122.633,00** денари при што се испочитувани принципите на рационално, ефикасно и строго наменско трошење.

Показателите за реализација на буџетот збирно и по одделни расходни ставки, укажуваат на голем степен на искористеност на одобрените финансиски средства, односно реализацијата на вкупниот Буџет од **99.00%** дефиниран за Судскиот совет со Годишниот финансиски план за 2019. Вака високиот процент на искористеност укажува дека во континуитет се следеше реализацијата на истиот со цел навремено донесување одлуки за потребните прераспределби, пренамени или проширувања на кварталните планови во рамки на Годишниот финансиски план, за да се подмират обврските кон комингентите и да се избегнат високи камати за реализација на доспеаните фактури за извршените услуги. При користењето на планираните финансиски средства основен принцип е наменското трошење и дефинираните позиции во Годишниот план за јавни набавки.

Преглед на реализација на финансиски средства во процентуален и номинален износ во однос на одобрените средства од Буџетот на РМ, преку Судски буџетски совет.


Преглед на реализирани финансиски средства за 2019 година.		
<i>О П И С</i>	<i>Финансиски средства процент</i>	
1. Вкупно средства добиени од Буџетот	52.422.693,00 ден.	100,00 %
2. Потрошени средства-остварени расходи	52.122.633,00 ден.	99,00 %
3. Остаток- непотрошени средства во износ	320.000,00 ден.	1,00%

Поконкретно, потрошени средства за плати, придонеси од плати и надоместоци од плати

Потрошени средства за плати и надоместоци од плата:	
1. Основни плати и персонален данок	25.714.243,00 денари
2. Придонеси за ПИО, здравство,вработување	9.732.723,00 денари
3. Останати надоместоци	31.392,00 денари
Вкупно за плати и надоместоци	35.478.358,00 денари

Поконкретно, потрошени средства за плати и придонеси од плати во однос на другите трошоци претставени табеларно и на графикон:


1.Плати и надоместоци од плата	35.478.358,00 денари
2.Вкупно други трошоци	16.644.275,00 денари
3.Реализиран Буџет за 2019 год.	52.122.633,00 денари



Аналитички табеларен преглед на реализираните буџетски средства на синтетички конта од класа 4-Расходи за 2019 по категори е следен:

Категорија	Износ
40- Плати и надоместоци од плата	35.478.358,00
42-Стоки и услуги	5.229.382,00
46-Субвенции и трасфети	3.342.448,00
48-Капитални расходи	8.072.445,00
Вкупно	52.122.633,00

И нивен графички преглед 2019 година:



Ако се направи подетална анализа во структурата на потрошените финансиски средства од страна на Советот, во најмал износ во делот на реализација се однесува на патните и дневните расходи и тоа **70%** од планираните расходи (**111.672,00 денари од вкупните 159.444,00 денари**).

Во 2019 година се испатени платите со сите задолжителни придонеси во износ од 35.478.358,00 денари кој преставува **68%** од вкупниот буџет на Советот. За комунални услуги, греење и комуникација е извшено плаќање во износ од **2.749.921,00 денари** и тоа за парно греење, електрична енергија и за исплатените реални патни трошоци за членовите кои се од внатрешноста. Категоријата 464- Разни трансфери во 2019 година во однос на 2018 година е во повисок износ и тоа

3.092.043,00 денари поради плаќање по судски решенија, камата по извршни и трошоци по извршни исправи.

Во текот на 2019 година на категоријата 48-капитални расходи, согласно Годишната програма за инвестирање од Буџетот за судска власт во судовите, од страна на Судски совет се потрошени финансиски средства за оваа намена во износ од **8.072.445,00 денари**. Поконкретно со Решение за обезбедување на финансиски средства за капитални расходи на единките корисници на Буџетот на судска власт, донесено врз основа на Годишната програма и Измената на Годишната програма за капитални расходи од Буџет судска власт за 2018 година, е извршена реновирање на деловниот простор-приземје во износ од **4.073.781,00 денари** и за потребите на судскиот совет за извршување на работните задачи се набавени 2 нови патнички моторни возила во износ од **3.483.283,00 денари**.

Во прегледот подолу номинално се прикажани реалните трошоци во 2019 година по расходни ставка од **420 до 480**:

Расходна ставка	Одобрени	Реализирани	Процент на реализација во %	Остатокот
420-Патни и дневни расходи	159.442,00	111.672,00	70%	47.770,00
421-Комунални услуги, греење, комуникација, и транспорт	2.750.000,00	2.749.921,00	100,00%	79,00
423- Материјал и ситен инвентар	391.000,00	387.557,00	99,00%	3.443,00
424 - Поправки и тековно одржување	1.155.000,00	1.142.026,00	99,00%	12.974,00
425 – Договорни услуги	493.720,00	475.736,00	96,00%	17.984,00
426-Други тековни расходи	363.000,00	362.670,00	100%	330,00
464- Разни трансфери	3.185.610,00	3.185.610,00	100,00%	0,00
465- Исплата по извршни исправи	156.838,00	156.838,00	100,00%	0,00
480- Купување на опрема и машини	415.020,00	415.020,00	100,00%	0,00
481- градежни работи	4.309.840,00	4.073.781,00	95,00%	236.059,00
485-Вложување и нефинансиски средства	100.359,00	100.359,00	100,00%	0,00
486- Купување на возила	3.483.285,00	3.483.285,00	100,00%	0,00
Вкупно	16.963.114,00	16.644.475,00	99,00%	318.639,00

На крајот на годината по извршениот попис на постојани средства и обврските, констатирани се обврски кон добавувачите во износ од **321.436,00 денари** и обврски кон вработените по основ на плата и придонеси во износ од **2.778.416,00 денари**.

Делот на обврските кон комингентите во најголем дел се однесува за направените услугите и набавените материјали за месец декември 2019 година како и обврските по однос на плата за тој месец.

Предлог буџетот за Судски совет претставуваат интегрален дел од системот на планирање и буџетирање и ја презентира потребата од унапредување на условите за работа на стручната служба заради постигнување на стратешките приоритети и цели: обезбедување и гарантирање на независноста, зголемување на ефикасноста и јакнење на довербата за непречено извршување на функциите на институцијата. Од тие причини на судскиот совет му е потребно обезбедување на перманентни и стабилни финансиски средства.

Спореден преглед на одобрени, потрошени и непотрошени финансиски средства во Судски совет на Република Северна Македонија за 2017, 2018 и 2019 година

ОПИС	2017	2018	2019
Вкупно средства од Буџетот на РСМ	41.126.325,00 ден. 100,00 %	41.433.149,00 ден. 100%	52.422.693,00 ден. 100,00 %
Потрошени средства - остварени расходи	40.319.738,00 ден. 98,04%	41.019.062,00 ден. 99,00%	52.122.633,00 ден. 99,00%
Непотрошени средства	806.587,00 ден. 1,96%	414.078,00 ден. 1,00%	320.000,00 ден. 1,00%

ЗАКЛУЧОЦИ

Во наредниот период, како и досега, Советот пред се ќе биде фокусиран на зголемување на ефикасноста на судовите, преку понатамошно јакнење на институционалните и административни капацитети, преку зголемена примена на информатичките технологии и докажани во праксата пристапи и методологии во работата, како и воедначување на судската практика и унапредување на соработката и контролата на повисоките со пониските судови. Исто така во наредниот период акцент ќе биде ставен и кон активности за јакнење на довербата на јавноста во судството, преку зголемена транспарентност и активности за информирање на заинтересираните страни.

Понатаму, приоритетите на Советот ќе се однесуваат и на обезбедување и гарантирање на независноста на судството во Република Северна Македонија, преку унапредување на процедурите за избор и унапредување на судиите, оценување на нивната работа, и на системот за утврдување на одговорност на судиите, како и подобрување на материјално финансиската состојба на судовите, судиите и судската администрација.

Советот и во иднина ќе се грижи за остварување на следните приоритетни активности:

- Доследна примена и постапување по одредбите од донесената законска регулатива;
- Следење на состојбите во судството и поднесување предлози за подобрување;
- Следење на работата на судиите и претседателите на судовите;
- Континуирано следење на примената на законите и поднесување иницијативи за изменување и дополнување на законската регулатива;
- Унапредување на соработката на институциите на судска власт со другите чинители во земјата и светот;
- Унапредување на транспарентноста и отчетноста во работата на Советот;
- Афирмација на местото, улогата и надлежноста на Советот на домашно и меѓународно ниво;
- Јакнење на институционалните и административни капацитети на институциите на судската власт;
- Унапредување на примената на ИКТ во судството;
- Подготовка на периодични и годишни извештаи;
- Презентација на резултатите од работата во јавноста и активности за подобрување на угледот на судската власт;
- Ефикасно и економично извршување на Судскиот буџет;

- Подобрување на капацитетите на судство за планирање и спроведување на програми поддржани од билатерални и мултилатерални донатори;
- Подобрување на системот за избор, оценување, унапредување и разрешување на судиите;
- поддршка на судиите во ситуации кога е загрозен интегритетот при вршењето нивната функција;
- Унапредување на стручноста и вештините на судиите и судската администрација и
- Континуирано подобрување на процесите и на системот за квалитет согласно Стандардот ИСО 9001:2015

Натамошното јакнење на независноста и зголемувањето на ефикасноста на судскиот систем, беа и ќе продолжат да бидат клучни сегменти на кои Советот ќе ја темели својата активност. Тргувајќи од потребата за постоење на законски гаранции за фер судски постапки, како и цврста правна рамка и конзистентни институции за да се зајакне една доследна политика за заштита и одвраќање од корупција, натамошното подобрување на судскиот систем е од најголемо значење.


Советот во следниот период ќе презема мерки и активности за доследна примена на Амандманот VI на Уставот на Република Северна Македонија за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во сите судови во РСМ.

Советот, секојдневно, преку остварување на своите функции, ќе продолжи да го заштитува, но и да обезбедува независно, непристрасно, професионално, стручно, ефикасно, ефективно, отчетно и транспарентно судство, засновано на општоприфатените стандарди за владеење на правото со доследна примена на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори.

ПРЕПОРАКИ

- Судството како една од трите власти во Република Северна Македонија, има потреба од зголемување на независноста во располагање на средства од судскиот буџет, во чии рамки особено значајна е работата на Судскиот буџетски совет (СБС). Во наредниот период се очекува да се обезбеди задоволително ниво на судскиот буџет за непречено извршување на функциите на институциите на судската власт во Република Северна Македонија, во согласност со одредбите од Законот за судскиот буџетски совет.
- Се наметнува и потребата од поактивно учество на преставници од судската власт во креирање на законските прописи кои се применуваат во судството. Во следниот период се очекува да се унапреди соработката на институциите на судска власт со другите чинители во општеството и со сродните институции во земјите на регионот и пошироко.
- Обезбедување на функционалност на Одделението за статистика и аналитика на судовите со пополнување на работните места согласно Правилникот за систематизација на работните места во Судскиот совет преку нови вработувања во Стручната служба на Советот, со оглед дека е адаптиран и реновиран просторот на Советот каде треба да биде сместен Центарот за информациско - комуникациска технологија, аналитика и статистика, бидејќи Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 предвидува зајакнување на капацитетите на Советот.
- Иницирање на постапка за донесување на посебен закон за вработените во судската власт со кој ќе се регулира статусот, класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос, вклучувајќи ги вработените во Советот, Академијата за судии и јавни обвинители, како и помошно техничкиот персонал. Потребата од донесувањето на ваков закон произлегува од поделбата на власта која е регулирана со Уставот на Република Северна Македонија: Во посебна глава судство е наведено дека судската власт ја вршат судовите. Во истата глава во член 104 од Уставот на РСМ е регулиран составот и мандатот на членовите и надлежноста на Судскиот совет на РСМ.

Прилог 1



Прилог 2

Структура на вработени според категорија

Категорија	Број на вработени	Поцентуална застапеност
Категорија А – секретари	1	3,22
Категорија Б – раководни административни службеници	13	43,33
Категорија В – стручно административни службеници	7	23,33
Категорија Г – помошно - стручни административни службеници	6	20,00
Помошно технички лица	3	10,00
Вкупно	30	100,00

Старосна структура

Возраст	Број на вработени	Процентуална застапеност
0-24 години	0	
25-49 години	22	73,33
Постари од 50 години	8	26,66
вкупно	30	100,00

Полова структура

Пол	Број на вработени	Процентуална застапеност
мажи	6	20,00
жени	24	80,00
вкупно	30	100,00

Етничка структура

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА

	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други	ВКУПНО вработени
Број на вработени	24	2	0	0	2	0	1	1	30
Процентуална застапеност	80,00	6,66	0,0	0,0	6,66	0,0	3,33	3,33	100,00

Прилог 3

Бр.	Суд	Нерешени предмети од претходната година	Примени предмети	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Нерешени предмети на крајот од годината	Разлика од нерешени предмети на почеток и крај на годината
1	Врховен суд на РСМ	1424	4487	5911	4656	1255	169
2	Виш управен суд	876	6001	6877	5178	1699	-823
3	Управен суд	6186	10048	16234	11162	5072	1114
	ВКУПНО	8486	20536	29022	20996	8026	460
АС БИТОЛА - Основни судови							
1	АС Битола	531	6645	7176	6696	480	51
2	АС Гостивар	514	4964	5478	5140	338	176
3	АС Скопје	8417	16867	25284	16599	8685	-268
4	АС Штип	309	4838	5147	4912	235	74
	ВКУПНО	9771	33314	43085	33347	9738	33
АС БИТОЛА - Основни судови							
1	ОС Битола	3024	21641	24665	21087	3578	-554
2	ОС Крушево	207	1581	1788	1594	194	13
3	ОС Охрид	4125	14194	18319	14072	4247	-122
4	ОС Прилеп	2863	18306	21169	17876	3293	-430
5	ОС Ресен	427	3771	4198	3797	401	26
6	ОС Струга	2119	14483	16602	14586	2016	103
	ВКУПНО	12765	73976	86741	73012	13729	-964
АС ГОСТИВАР - Основни судови							
1	ОС Гостивар	5432	30711	36143	30303	5840	-408
2	ОС Дебар	308	8472	8780	8433	347	-39
3	ОС Кичево	1044	14371	15415	13961	1454	-410
4	ОС Тетово	3630	43226	46856	44245	2611	1019
	ВКУПНО	10414	96780	107194	96942	10252	162
АС СКОПЈЕ - Основни судови							
1	ОС Велес	2097	16758	18855	16551	2304	-207
2	ОС Гевгелија	714	8814	9528	8793	735	-21
3	ОС Кавадарци	1062	9352	10414	9503	911	151
4	ОС Кратово	156	1894	2050	1895	155	1
5	ОС Крива Паланка	1139	4716	5855	4782	1073	66
6	ОС Куманово	4584	34736	39320	35377	3943	641
7	ОС Неготино	1395	4498	5893	4577	1316	79
8	Основен кривичен суд Скопје	17482	95157	112639	91211	21428	-3946
9	Основен граѓански суд Скопје	12133	48146	60279	48189	12090	43
	ВКУПНО	40762	224071	264833	220878	43955	-3193

АС ШТИП - Основни судови							
1	ОС Берово	756	3175	3931	3121	810	-54
2	ОС Винаца	341	3527	3868	3573	295	46
3	ОС Делчево	675	5266	5941	5210	731	-56
4	ОС Кочани	1925	11774	13699	11465	2234	-309
5	ОС Радовиш	362	7526	7888	7304	584	-222
6	ОС Св. Николе	376	5200	5576	5212	364	12
7	ОС Струмица	2356	18827	21183	18296	2887	-531
8	ОС Штип	2619	19728	22347	18860	3487	-868
	ВКУПНО	9410	75023	84433	73041	11392	-1982
Вкупно за судовите на цела територија на РС. Македонија							
	ВКУПНО	91608	523700	615308	518216	97092	-5484

Прилог 4

ОЦЕНУВАЊЕ НА СУДИИ ВО СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017-2018 ГОДИНА

бр	Суд	Многу добар	%	Добар	%	Задоволителен	%	Незадоволителен	%	Вкупно оценети	Број на судии
1	Врховен суд на РСМ	19	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	25
2	Виш управен суд	11	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	13
3	Управен суд	26	96,30	1	3,70	0	0,00	0	0,00	27	33
Апелациони судови											
4	АС Битола	20	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	25
5	АС Гостивар	13	92,86	1	7,14	0	0,00	0	0,00	14	16
6	АС Скопје	43	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	52
7	АС Штип	11	91,67	1	8,33	0	0,00	0	0,00	12	16
	Вкупно:	87	97,75	2	2,25	0	0,00	0	0,00	89	109
АС БИТОЛА - Основни судови											
1	ОС Битола	16	94,12	0	0,00	1	5,88	0	0,00	17	25
2	ОС Крушево	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	3
3	ОС Охрид	13	92,86	1	7,14	0	0,00	0	0,00	14	18
4	ОС Прилеп	13	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	18
5	ОС Ресен	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4
6	ОС Струга	11	78,57	2	14,29	1	7,14	0	0,00	14	15
	Вкупно:	56	87,50	6	9,38	2	3,13	0	0,00	64	83
АС ГОСТИВАР - Основни судови											
1	ОС Гостивар	14	77,78	4	22,22	0	0,00	0	0,00	18	24
2	ОС Дебар	2	50,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	4	5
3	ОС Кичево	8	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	13
4	ОС Тетово	17	85,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	20	26
	Вкупно:	41	82,00	8	16,00	1	2,00	0	0,00	50	68
АС СКОПЈЕ - Основни судови											
1	ОС Велес	13	86,67	2	13,33	0	0,00	0	0,00	15	18
2	ОС Гевгелија	5	50,00	5	50,00	0	0,00	0	0,00	10	13
3	ОС Кавадарци	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	10

4	ОС Кратово	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	3
5	ОС Крива Паланка	5	83,33	1	16,67	0	0,00	0	0,00	6	6
6	ОС Куманово	23	92,00	2	8,00	0	0,00	0	0,00	25	34
7	ОС Неготино	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	5
8	Основенкривичен суд Скопје	46	88,46	6	11,54	0	0,00	0	0,00	52	70
9	Основенграѓански Скопје	60	88,24	6	8,82	1	1,47	1	1,47	68	77
	Вкупно:	164	85,86	25	13,09	1	0,52	1	0,52	191	236

АС ШТИП - Основни судови

1	ОС Берово	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3
2	ОС Винаца	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3
3	ОС Делчево	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4
4	ОС Кочани	8	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	10
5	ОС Радовиш	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	6
6	ОС Св. Николе	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4
7	ОС Струмица	15	93,75	0	0,00	1	6,25	0	0,00	16	20
8	ОС Штип	14	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	19
	Вкупно:	48	97,96	0	0,00	1	2,04	0	0,00	49	69

Вкупно за судови на цела територија на РС. Македонија

1	Вкупно:	452	90,40	42	8,40	5	1,00	1	0,20	500	636
---	----------------	------------	--------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	------------	------------

Прилог 5

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017/2018
ГОДИНА

бр	Суд	Многу добар	%	Добар	%	Задоволителен	%	Незадоволителен	%	Вкупно оценети
1	Врховен суд на РСМ	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
2	Виш управен суд	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
3	Управен суд	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
Апелациони судови										
4	АС Битола	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
5	АС Гостивар	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
6	АС Скопје	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	АС Штип	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
	Вкупно:	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3
АС БИТОЛА - Основни судови										
1	ОС Битола	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
2	ОС Крушево	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	ОС Охрид	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
4	ОС Прилеп	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
5	ОС Ресен	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
6	ОС Струга	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
	Вкупно:	0	0,00	3	60,00	2	40,00	0	0,00	5
АС ГОСТИВАР - Основни судови										
1	ОС Гостивар	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
2	ОС Дебар	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	ОС Кичево	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
4	ОС Тетово	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
	Вкупно:	0	0,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	3
АС СКОПЈЕ - Основни судови										
1	ОС Велес	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
2	ОС Гевгелија	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
3	ОС Кавадарци	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1

4	ОС Кратово	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
5	ОС Крива Паланка	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
6	ОС Куманово	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
7	ОС Неготино	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
8	Основен кривичен суд Скопје	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
9	Основен граѓански Скопје	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
	Вкупно:	0	0,00	6	66,67	3	33,33	0	0,00	9

АС ШТИП - Основни судови

1	ОС Берово	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	ОС Винаца	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
3	ОС Делчево	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
4	ОС Кочани	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
5	ОС Радовиш	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
6	ОС Св. Николе	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
7	ОС Струмица	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
8	ОС Штип	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
	Вкупно:	0	0,00	4	57,14	3	42,86	0	0,00	7

Вкупно за Управен, Апелациони и Основни судови на цела територија на РС. Македонија

1	Вкупно:	4	13,33	17	56,67	9	30,00	0	0,00	30
---	----------------	----------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------	----------	-------------	-----------

**СУДСКИ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Киро Здравев**